



# СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Рок за рекламации 15 дена. Огласи според тарифата.

Петок, 31 март 1989  
Скопје  
Број 13

Аконтацијата за 1989 година изнесува 40.000 динари. Овој број чини 300 дин. Жиро сметка 40100-603-12498

178.

Врз основа на член 34-а, став 2 од Законот за административните такси (Службен весник на СРМ“, бр. 45/72, 30/77, 25/84, 31/84, 44/85 и 7/88), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

## ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСИНАТА НА ТАКСИ ЗА ДОЗВОЛИ И ЗА ВИЗИ ШТО СЕ ИЗДАВААТ НА ГРАНИЧНИТЕ ПРЕМИНИ

Во Одлуката за висината на таксите за дозволи и за визи што се издаваат на граничните премини („Службен весник на СРМ“ бр. 19/88, 31/88, 44/88 и 2/89), во точка 1, потточка 2 под а) износот „60.000“ се заменува со износот „150.000“, во потточка 2 под б) износот „30.000“ се заменува со износот „80.000“.

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 23-785/1  
31 март 1989 година  
Скопје

Потпретседател  
на Извршниот совет,  
инж. Васил Влашки, с. р.

## ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ

ЗДРУЖЕНА СИЗ ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА НА  
ГРАД СКОПЈЕ

126а.

Врз основа на член 106 од Законот за социјална заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 9/86), член 15, став 12 од Самоуправната спогодба за здружување во Здружена СИЗ за социјална заштита на град Скопје, Собранието на Здружена СИЗ за социјална заштита на град Скопје, на седницата одржана на 29 март 1989 година, донесе

## ОДЛУКА ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ НА ЗДРУЖЕНАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА НА ГРАД СКОПЈЕ ЗА 1989 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат стапките на придонесите од доходот на основните организации на Здружен труд, од личен доход од работен однос, од вршење на земјоделска дејност и самостојно вршење на стопанска и нестопанска дејност.

Член 2

Во 1989 година се утврдуваат следните стапки на придонеси на Здружена СИЗ за социјална заштита и тоа:

- придонес од доход на основните организации на здружен труд — 0,25%;
- придонес од личен доход од работен однос во нестопанство — 0,85%;
- придонес од вршење земјоделска дејност — 0,14%;
- придонес од самостојно вршење на стопанска и нестопанска дејност — 1%.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1989 година.

Бр. 02-215  
30 март 1989 година  
Скопје

Претседател,  
д-р Драгослав Копацев, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА — РЕСЕН  
127.

Врз основа на член 100 од Законот за здравствена заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 10/83) и член 161 став 1 точка 6 од Статутот на Општинската СИЗ за здравствена заштита — Ресен, Собранието на Заедницата, со рамноправно учество на Соборот на делегатите корисници на услуги — работници и Соборот на делегатите даватели на услуги, на заедничката седница одржана на 13 февруари 1989 година, донесе

## ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА И СТАПКАТА НА ПОСЕБНИОТ ПРИДОНЕС ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ВО СТРАНСТВО НА КОРИСНИЦИТЕ РАБОТНИЦИ ВО ОПШТИНАТА РЕСЕН ЗА 1989 ГОДИНА

Член 1

Стапката на придонесот за здравствена заштита за 1989 година, се утврдува на 9% од бруто личниот доход и другите примања во која се содржани:

- стапката на придонесот за задолжителни видови за здравствена заштита 5,6%;
- стапката на придонесот за правата на здравствена заштита над задолжителните видови и други примања од здравствена заштита 3,4%;
- придонес за несреќа на работа и заболување од професионални болести се утврдува во висина од 0,3%.

Основица за пресметување од претходниот став претставува — кај обврзниците кои формираат доход — остварениот доход;

— кај обврзниците кои не формираат доход — бруто личниот доход и други примања.

Се ослободуваат од плаќање на придонес од личен доход и од други примања како и од доходот и тоа:

- ООЗТ Здравствен дом — Ресен;
- Центар за превенција, лекување на неспецифични респираторни заболувања — Отешево.
- Новоформираните работни и договорни организации, и задруги и граѓанско-правни лица кои за прв пат почнуваат со работа во 1989 година.

Член 2

Посебниот придонес за користење здравствена заштита во странство (деташирани работници) се одредува во висина од 20% од чистиот личен доход, односно основица утврдена со посебна одлука.

Член 3

Придонесот за здравствена заштита на пензионерите СИЗ на пензиско и инвалидско осигурување на Македонија го плаќа по стапка што одговара на стапката од бруто основицата по член 1 став 1 од оваа одлука.

**Член 4**

Придонесите ги пресметуваат и уплатуваат обврзниците на начин утврден со Закон, Статут и други акти на Заедницата.

**Член 5**

Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи одлуката бр. 02-124/1 од 28 декември 1988 година.

**Член 6**

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1989 година.

Одлуката ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 02-126/2

13 февруари 1989 година

Ресен

Претседател

Спасе Марковски, с. р.

**128.**

Врз основа на член 303 став 1 од Законот за здравствена заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 10/83) и член 159 став 1 точка 15 од Статутот на Општинската СИЗ за здравствена заштита — Ресен, („Службен гласник на општината Ресен“ бр. 9/84) Општинската СИЗ за здравствена заштита — Ресен, со рамноправно учество на Соборот на делегатите корисници на услуги — работници и Соборот на делегатите даватели на услуги, на седницата одржана на 28 декември 1988 година, донесе

**О Д Л У К А**

**ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВИЦАТА ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕС ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЛИЦА ВРАБОТЕНИ КАЈ ПРИВАТНИ РАБОТОДАВЦИ ЗА 1989 ГОДИНА**

**Член 1**

Со оваа одлука се утврдува основницата за пресметување и плаќање на придонеси за здравствено осигурување на лица вработени кај приватни работодавци и право од здравствено осигурување за кои со закон не се утврдени основници за придонес.

**Член 2**

Основницата за пресметување и плаќање на придонесот за здравствено осигурување на права на ова осигурување на лица вработени кај приватни работодавци претставува договорениот чист личен доход помеѓу приватниот работодавец и работникот кој не може да биде помал од:

- за неквалификувани работници и домашни помошнички во висина од загарантираниот личен доход од општината во која ја врши својата дејност утврден со прописи:
- за полуквалификуваните работници 312.000 дин;
- за квалификувани работници 360.000 дин;
- за висококвалификувани работници 408.000 дин.

**Член 3**

За учениците од училиштата од средно образование кои покрај училишната изведуваат и практична настава во организација на здружен труд или кај приватни работодавци, основница за остварување на правата за здравствено осигурување претставува наградата што ја примаат, а која не може да биде помала од:

- за ученици од прва година 12.200 дин;
- за ученици од втора година 24.000 дин;
- за ученици од трета година 28.800 дин;
- за ученици од четврта година 33.600 дин.

**Член 4**

Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката бр. 02-78/1 од 29 декември 1987 година.

**Член 5**

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1989 година.

Одлуката ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 02-132/1

28 декември 1988 година

Ресен

Претседател,

Спасе Марковски, с. р.

**129.**

Врз основа на член 103—105 и член 108—110 од Законот за здравствена заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 10/83) и член 151 став 1 точка 15 од Статутот на Општинската СИЗ за здравствена заштита — Ресен, Собранието на Општинската СИЗ за здравствена заштита — Ресен, со рамноправно учество на Соборот на делегати корисници на услуги — работници и Соборот на делегатите даватели на услугите, на седницата одржана на 28 декември 1988 година, донесе

**О Д Л У К А**

**ЗА ПРИДОНЕСИТЕ НА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА ШТО СЕ ПЛАЌА ВО ПОСТОЈАНИ МЕСЕЧНИ ИЗНОСИ ЗА ОДДЕЛНИ КАТЕГОРИИ НА ОСИГУРЕНИЦИ ВО 1989 ГОДИНА**

**Член 1**

Придонесите за здравствена заштита во постојани месечни износи во 1989 година се плаќаат за:

1. лицата на доброволна практика волонтери што не примаат личен доход, ако работат со полно работно време, во износ од 5.400 динари;
2. учениците во средните училишта за одделни струки за кои покрај училишната се изведува и практична настава во организација на здружениот труд, училиштето или кај приватен работодавец, во износ од 3.000 динари;
3. лицата на школување, стручно усовршување или постдипломски студии кои поради тоа прекинале со школување, ако за тоа време примаат стипендија се плаќа придонес, во износ од 15.000 динари;
4. лицата кои организацијата пред да ги вработи ги упати како свои стипендисти на практична работа во друга организација заради стручно оспособување, ако за тоа време примале стипендија придонесот се плаќа во износ од 15.000 динари;
5. лицата кои учествуваат во младински работни акции, а кои со прописите на инвалидското осигурување се осигурени во сите случаи на инвалидност се плаќа, во износ од 3.000 динари;
6. лицата кои учествуваат во организирани работни акции, ако на тие работи работат најмалку 6 часа дневно, во износ од 3.000 динари;
7. лицата кои се наоѓаат на предвојничка обука, логорување, во износ од 3.000 динари;
8. за лицата припадници на територијални единици припадници на цивилната заштита за време на цивилната заштита како и за време на изведување на задачите на територијалната одбрана, во износ од 3.000 динари;
9. уживатели на постојана државна помош дадена од страна на бившите президиуми на Народните собранија или од страна на Извршниот совет во износ од 5.400 динари;
10. за членовите на потесното семејство на југословенските работници на работа во странство кои живеат на подрачјето на заедницата на кои не им е обезбедена здравствена заштита кај странските носители за здравствена заштита се плаќа придонес за здравствена заштита, во постојан износ 10.000 динари;

11. уживателите на инвалиднина со прописите на инвалидско осигурување и тоа само во случај на потреба од лекување во врска со повреди или заболувања што предизвикале телесно оштетување на кои им припаѓа право на инвалиднина, во износ од 5.400 динари;

12. брачниот другар, односно родители осигуреници според член 132 од Законот за здравствена заштита по 10.000 динари;

13. членови на семејство на осигуреникот кој се наоѓа на отслужување на воениот рок во ЈНА, ако пред тоа го исполнил условот на претходно осигурување, во износ од 2.000 динари по член;

14. југословенските државјани што примаат пензија или инвалиднина исклучиво од страна на странски носител на осигурување (земји без конвенции) додека престојуваат на подрачјето на Заседницата плаќаат месечно паушал, во износ од 30.000 динари.

#### Член 2

Во постојани месечни износи се плаќаат придонеси за здравствена заштита за случај несреќа на работа и заболување, во износ од по 15.000 динари за:

1. учениците во средните училишта и студенти во вишите и високите школи, факултетите, уметничките академии, за времетраењето на практичната работа во врска со наставата;

2. лицата кои учествуваат во младинските работни акции кои по прописите од инвалидското осигурување се осигурени во сите случаи на инвалидност, како и лицата кои учествуваат во организирани работни акции;

3. лицата кои се наоѓаат на извршување на задачите на територијалната одбрана и цивилната заштита;

4. лицата кои се наоѓаат на предвојничка обука;

5. лицата кои се наоѓаат на стручно оспособување и на преквалификација, а се упатени од СИЗ за вработување;

6. лицата кои работат помалку од половина од полно работно време; и

7. припадниците на доброволните организации и противпожарната заштита.

#### Член 3

Платените придонеси од член 1 точка 1 од оваа одлука по видови на здравствена заштита ќе се распоредуваат, по следната структура:

— за задолжителни видови 55<sup>0</sup>/<sub>0</sub>;

— за останати права над задолжителните видови 40<sup>0</sup>/<sub>0</sub>;

— за несреќа на работа и професионални заболувања 5<sup>0</sup>/<sub>0</sub>, а придонесите од точката 9—14 се распоредуваат:

— задолжителни видови 60<sup>0</sup>/<sub>0</sub>;

— за останати права над задолжителни видови 40<sup>0</sup>/<sub>0</sub>.

#### Член 4

Придонесите за лицата опфатени со член 1 и 2 од оваа одлука се пренесуваат и плаќаат месечно навазад, со исклучок на придонесите од член 1 точка 10 и 14.

Доколку придонесите се утврдуваат за време по кусо од еден месец за секој календарски ден за соодветен месец се плаќа по 1/30 од определен месечен износ на придонесот.

#### Член 5

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи одлуката бр. 02-76/1 од 29 декември 1987 година.

#### Член 6

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1989 година.

Одлуката ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 02-125/1

28 декември 1988 година  
Ресен

Претседател  
Спасе Марковски, с. р.

## 130.

Врз основа на член 103 став 3 од Законот за здравствена заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 10/83), член 181 став 1 точка 6 од Статутот на Општинската СИЗ за здравствена заштита Ресен („Службен гласник на Општина Ресен“ бр. 9/84), Собранието на Општинската СИЗ за здравствена заштита — Ресен, со рамноправно учество на Соборот на делегатите корисници на услуги — земјоделци и Соборот на делегатите даватели на услуги, на седницата одржана на 15 март 1989 година, донесе

### О Д Л У К А

#### ЗА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА КОРИСНИЦИТЕ ЗЕМЈОДЕЛЦИ ОД ОПШТИНАТА РЕСЕН ЗА 1989 ГОДИНА

#### Член 1

Придонесите за здравствена заштита на корисниците — земјоделци од општината — Ресен, за 1989 година се определуваат и тоа:

1. корисници — земјоделци кои имаат сопствена земја (катастарски приход) по станка од 15<sup>0</sup>/<sub>0</sub> од катастарскиот приход;

2. корисниците — земјоделци кои немаат сопствена земја, а се занимаваат со земјоделска дејност се плаќа во паушален износ и тоа:

— по 20.000 динари по домаќинство, ако семејството е задолжено по катастарски приход;

— по 50.000 динари по домаќинство, ако семејството нема сопствена земја и не е задолжено по катастарски приход;

3. За секој член, односно осигурено лице од точка 1 на оваа одлука ќе се плаќа по 20.000 динари.

#### Член 2

Придонесите што се плаќаат по член 1 од оваа одлука се распоредуваат по видови на здравствена заштита и тоа:

— за задолжителни видови 75<sup>0</sup>/<sub>0</sub>,

— за правата што самостојно ги утврдува заедницата и другите права од здравствената заштита на земјоделците од 25<sup>0</sup>/<sub>0</sub>.

#### Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1989 година.

Одлуката ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 02-126/2

15 март 1989 година  
Ресен

Претседател,  
Спасе Марковски, с. р.

## Одласен дел

### СУДСКИ ОГЛАСИ

#### ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ I — СКОПЈЕ

Пред Општинскиот суд Скопје I — Скопје, е заведен спор за развод на брак по тужбата на тужителот Несим Исени од Скопје, ул. „Ордан Чопела“ бр. 30-б, застапувана од адвокатот Глигор Дончевски, од Скопје, против тужената Мишереф Исени од Скопје, со непозната адреса на живеење.

Како привремен застапник на тужената во спорот се одредува адвокатот Владимир Стефановски од Скопје, кој што ќе ги штити нејзините интереси во спорот се додека тужената или нејзиниот полномошник не се појават пред судот.

Од Општинскиот суд Скопје I — Скопје, V П. бр. 325/89. (53)

## ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ II — СКОПЈЕ

Пред овој суд е заведен спор за развод на брак по тужбата на тужителот Адем Ашим Рамадан од Скопје, сега на привремена работа во Република Франција, преку полномошник адвокат Јово Вангеловски од Скопје, против тужената Адем Хасан Шермине, со непозната адреса на живеење, на привремена работа во СР Германија.

Се повикува тужената Адем Хасан Шермине, сега живее во СР Германија, со непознато место и адреса на живеење, да се јави во овој суд во рок од 30 дена по објавувањето на овој оглас или, пак, во истиот рок да ја достави својата точна сегашна адреса на живеење.

Доколку истата не постапи по ваквата наредба од огласот во смисла на член 84 став 2 точка 4, како и член 86 од Законот за процесна постапка, на истата ќе ѝ биде определен временски старател кој ќе ги штити нејзините права и интереси.

Од Општинскиот суд Скопје II — Скопје, П. бр. 539/89. (54)

Пред овој суд е заведен спор за исполнување на договор за купопродажба и сопственост по тужбата на тужителот Качапор Џемаил од Скопје, со стан на ул. „Аилска“ бр. 2, нас. Драчево — Скопје, против тужениот Рамик Заим-Хачим со непозната адреса.

Се повикува тужениот Рамик Заим Хачим, да се јави во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во Општинскиот суд Скопје II — Скопје, или, да ја достави сегашната адреса на живеење. Во спротивно, на истиот ќе му биде одреден привремен старател кој ќе ги застапува неговите интереси пред овој суд.

Од Општинскиот суд Скопје II — Скопје, IV. П. бр. 955/89. (56)

## ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО

Пред овој суд се води спор за долг по тужбата на тужителот Максуди Рефик од с. Камењане, против тужениот Ибраими Абдураман Мухамет од с. Камењане. Вредност на спорот 400.000 динари.

Се повикува лицето Ибраими Абдураман Мухамет од с. Камењане, во рок од 30 дена, да се јави во судот или во истиот рок, да одреди свој полномошник кој ќе ги штити неговите права и интереси во постапката. Во спротивно, доколку не се јави во овој рок, судот ќе му постави привремен старател.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 248/89.

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег. бр. 36 од 8. II. 1989 година, на регистарска влошка бр. 71, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на РО Народен театар „Војдан Чернодрински“ — Прилеп, со следните податоци: Лице овластено за застапување на РО е Стојан Дамчески, директор, со неограничени овластувања (досегашен в.д. директор).  
Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр. 36/89. (81)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 1472 од 30. XII. 1988 година, на регистарска влошка бр. 2-1009-0-0-0, го запиша во судскиот регистар бришењето на занаетчиската задруга со следните податоци: Се запишува бришењето на Електро-инсталатерската задруга „Никола Тесла“ Р. О. Скопје, ул. „Првوماјска“ бр. 10, поради здружување во Занаетчиско изолатерска задруга „Изо — Скопје“ Р. О., ул. „Мито Хаџивасилев“ бр. 16 градски ѕид кула 11 — Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1472/88. (82)

## Се огласуваат за неважни следните загубени документи:

Решение П. бр. 12-2679 за основање занаетчиски дуќан електромеханичарска дејност, на име Малиќи Фахрук, Скопје. (630)

Возачка дозвола на име Тембелески Борче, Титов Велес. (642)

Работна книшка на име Исмет Черкези, Гостивар. Работна книшка на име Марина Николова, Штип.

Работна книшка на име Љубе Богатинов, Кочани. Работна книшка на име Љупчо Трајчев, Веница.

Сервисна книшка бр. 027419, број на мотор 1230297 и број на шасија 00290307 за „Југо корал“, на име Добре Лазаровски, Скопје. (659)

Свидетелство за завршено III клас Земјоделско училиште, издадено од УЦСОЗК „Јосиф Јосифовски Свештарот“ на име Ристевска Божана, Охрид. (665)

Работна книшка на име Ремзи Адеми, Гостивар. Работна книшка на име Ерменка Симова, Веница.

Работна книшка на име Џанко Молчев, Веница. Работна книшка на име Трајче Аџакиев, Кочани.

Работна книшка на име Ванчо Ефтимов, Кочани. Текковна карта бр. 41310-621-21-80710-00169-86 на име Гоце Трајков, Радовиш. (687)

Одобрение У. бр. 1471 за основање угостителски дуќан на име Тодор Лазаров, Скопје. (691)

Работна книшка на име Нуредин Халими, Куманово. (697)

Работна книшка на име Сабиати Руфати, Охрид. Свидетелство за II клас издадено од УЦСО „Јосиф Броз Тито“ — Ресен на име Бутевска Дина, с. Јанковец, Ресен. (700)

Загубената тековна сметка бр. 37442-22 и чековите од бр. 16221796 до 16221810, издадени од Стопанска банка — Основна банка — Скопје на име Добривоје Јовановски и загубената лична карта бр. 799767 на полномошникот Душанка Јовановска, ул. „Партизанска“ бр. 99/II-5, Скопје се огласуваат за неважни. (1032)

## СОДРЖИНА

Страна

178. Одлука за изменување на Одлуката за висината на такси за дозволи и за визи што се издаваат на граничните премини — — 237

## Општи акти на самоуправните интересни заедници

- 126а Одлука за утврдување стапките на придонесите на Здружената Самоуправна интересна заедница за социјална заштита на град Скопје за 1989 година — — — 237
127. Одлука за измени на Одлуката за стапката на придонесот за здравствена заштита и стапката на посебниот придонес за користење на здравствена заштита во странство на корисниците работници во општината Ресен за 1989 година — — — 237
128. Одлука за утврдување на основицата за пресметување и плаќање на придонес за здравствено осигурување на лица вработени кај приватни работодавци за 1989 година — — — — — 238
129. Одлука за придонесите на здравствена заштита што се плаќаат во постојани месечни износи за одделни категории на осигуреници во 1989 година — — — 238
130. Одлука за придонесите за здравствена заштита на корисниците земјоделци од општината Ресен за 1989 година — — — 238